

ПРОСПЕКТ



ArcelorMittal

АРЦЕЛОРМИТТАЛ ЦРМ АД СКОПЈЕ

Назив на друштвото: **АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ)**
Акционерско друштво за производство и промет со производи
на црна металургија-ладно валан, поцинкуван и
пластифициран лим – Скопје
Адреса: ул. 16-та Македонска бригада бр.18, Скопје

Котација на акции на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје на
Официјалниот Пазар на Македонската Берза за хартии од вредност
АД Скопје, на подсегментот “**ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА**”.

Покровител на котацијата

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Април 2013

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинско прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект.

За АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ)
А.Д. Скопје,

Јуан Педро Јименез Наварро (извршен член);



СОДРЖИНА

1.	ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ	4
2.	ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ	5
3.	ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ	7
4.	ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ	9
5.	ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА	10
6.	ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ	13
7.	РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ	17
8.	ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	18

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје од 15.03.2013 и Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13).
- Друштвото има сметки во следните банки:
 - Охридска банка АД Охрид, Македонски просветители 19, Охрид
 - Комерцијална банка АД Скопје, кеј Димитар Влахов бр.4, Скопје
- Ревизор на годишните сметки на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје за 2011 и 2010 е друштвото Дилоит ДОО Скопје со седиште на ул. Мит. Теодосиј Гологанов бр.28, Скопје. За ревизија на годишната сметка за 2012 година е повторно избрано друштвото Дилоит ДОО Скопје.
- Друштвото нема добиено негативно или квалификувано мислење од ревизорот за финансиските извештаи во 2011 и 2010, додека за 2012 година извештаите сеуште се неревидирани.
- Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба на работењето на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје.
- Барањето за котација се однесува за следните родови на акции: 19.320.176 обични акции со номинална вредност 5,11 EUR и ИСИН број: MKLAVA101018
- Пред приемот на котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација, со акциите на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје АД Скопје се тргува на Редовниот Пазар на подсегментот Пазар на друштва со посебни обврски за известување.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

- Назив на друштвото: АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско друштво за производство и промет со производи на црна металургијално валан, поцинкуван и пластифициран лим – Скопје.
- Седиште на друштвото е на ул. 16-та Македонска бригада бр.18, Скопје
- Друштвото е иницијално основано во 1997 година како резултат на процесот на реструктурирање и приватизација на Железара – Скопје. По завршувањето на процесот на реструктурирање, Друштвото беше продадено на Балкан Стеел Лихтенштајн од страна на Агенцијата за приватизација на Република Македонија. Подоцна, на 31 март 2004 година Друштвото беше продадено на Миттал Стеел Н.В. (претходно ЛНМ Холдингс) врз основа на Договор за откуп на акциите и побарувањата склучен помеѓу Балкан Стеел Лихтенштајн и Миттал Стеел Н.В. (претходно ЛНМ Холдингс Н.В.), согласно кој се стекна со 8,601,561 обични акции од Ладна валавница АД – Скопје, кои претставуваа 44.52% од вкупно издадените акции на Друштвото. До крајот на 2006 година, сопственоста на Миттал Стеел Н.В. (претходно ЛНМ Холдингс Н.В) се зголеми на 88.47% од вкупниот акционерски капитал на Друштвото. Во текот на 2006 година, Миттал Стеел Н.В., компанија основана во Холандија, ја префрли сопственоста над Друштвото на Миттал Стеел Холдингс АГ, компанија основана во Швајцарија. Како резултат на спојување на Арцелор СА и Миттал Стеел НВ во 2006 година, Друштвото го промени називот во АрцелорМиттал Скопје (ЦРМ) АД – Скопје
- Согласно податоците од тековната состојба во Централниот Регистар на Република Македонија, Друштвото е основано на 05.11.1999 година
- Основна дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури
- Основната главнина на Друштвото со состојба на ден 31.12.2012 година, изнесува 98.784.006,54 евра и е поделена на 19.320.176 обични акции со право на глас. Една акција има номинална вредност од 5,11 еур. Акциите се регистрирани и се водат кај Централниот депозитар на хартии од вредност на РМ.
- Обичните акции им даваат на акционерите:
 - право на глас во собранието на друштвото;
 - право на дивиденда која се исплатува зависно од остварената добивка
- Основната главнина на Друштвото може да се зголемува или намалува само со измена на Статутот на Друштвото. Со Одлуката на Собранието за намалување односно зголемување на основната главнина

истовремено се определува целта, причините, како и постапката за спроведување на намалувањето односно зголемувањето.

- Основната главнина на Друштвото може да се зголемува со емисија на нови акции односно на друг начин утврден со Законот за трговските друштва. Одлуката на собранието за зголемување на основната главнина со емисија на нови акции мора да ги содржи одредбите за:
 - износот за кој ќе се зголеми основната главнина,
 - цената по која ќе се продаваат новите акции,
 - посебните права кои би биле врзани за новите акции,
 - рокот во кој се запишуваат и како се уплатуваат и
 - други работи во врска со зголемувањето на основната главнина.
- За издадените акции се води книга на акции во електронска форма кај Централниот депозитар за хартии од вредност која ги содржи особено овие податоци:
 - број на запишани акции,
 - презиме и име на акционерот,
 - место на живеење на акционерот (адреса),
 - државјанство на акционерот,
 - матичен број на акционерот.На барање на секој акционер Централниот депозитар на хартии од вредност овозможува увид во книгата на акции на Друштвото.
- Во последните две години друштвото нема промени во структурата на капиталот во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал.
- Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.
- Единствен акционер со учество од над 5% во вкупниот број на издадени акции е странскиот правен субјект ARCELORMITTAL HOLDINGS AG со седиште во Швајцарија, кој заклучно со 01 Април 2013 година поседува 88,47% од вкупниот број на издадени акции на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје АД Скопје.
- Друштвото не поседува мнозинско учество во други друштва
- Друштвото нема во тек постапки за издавање на акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања други друштва.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ

- Основна дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури.

Најголем купувач на производите на Друштвото е ArcelorMittal Flat Carbon Europe и други домашни компании.

- Производното портфолио на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје го сочинуваат следниве главни производи:

Ладно Валан Лим

Челиците наменети за ладно обликување имаат одлични перформанси, кои се должат на малите варијации на нивниот хемиски состав и механичките особини, со кои се гарантира стабилност при обработката.

Овие квалитети имаат одлична формабилност, што ги олеснува процесите на негово обликување и е идеален за извлекување.

Тие се користат во процеси на виткање и извлекување каде карактеристиките како сила, цврстина и еластичност се потребни. Типична примена може да најдат во изработката на апарати за домаќинство, индустријата за производство на мебел, буриња, радијатори, делови, цевки и мали профили.

Поцинкуван Лим

Поцинкуваниот лим може да се користи во многу широк спектар на намени за индустриски пазари, како за внатрешна така и надворешна употреба.

Градежништво: широки делови за покривање и обложување (т.е. покриви и фасади), врати, рамки, метални плафони, парапети, структурни делови и др.

Апарати за домашна употреба: сите апарати за овој сектор (како бела и кафеава техника) се произведени со топло поцинкувани челици.

Разно: електрични кутии, струјни компоненти, клима уреди, сообраќајни знаци итн.

Пластифициран Лим

Пластифицираниот лим е производ за широка потрошувачка комбинирајќи ги структурните карактеристики на челикот со потенцијалните својства на пластификатот. Пластифицираниот лим е достапен во многу различни бои. Специјално развиени за задоволување на барањата на цврстина, издржливост и исплатливост, овој производ е стандардно решение за високо-квалитетни челици прекриени со пластификат.

Во текот на 2012 година Друштвото реализираше инвестиција од 3,5 милиони евра, со која е реконструирана и целосно автоматизирана линијата за поцинкување со цел добивање поефикасна технолошка постапка, зголемена енергетска ефикасност и зголемена продуктивност за 50 отсто. Инвестицијата ќе овозможи редуцирани емисии на загадувачки супстанции во воздухот, и нивен континуиран мониторинг.

Друштвото има поднесено барање до Министерството за животна средина и просторно планирање со цел добивање А - дозвола за усогласување со оперативен план.

- Друштвото има повеќе судски спорови во тек во кои се наоѓа како тужена страна со вкупен износ од 176.125.435 денари. Друштвото има и повеќе судски спорови каде се наоѓа како тужител во износ од 75.144.793 ден.
- Приказ на приходите од продажба за претходните три години:

во илјади денари	2012	2011	2010
1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	5.450.711	5.520.612	6.452.114
а) Приходи од продажба на домашен пазар	805.857	786.734	745.484
б) Приходи од продажба на поврзани субјекти	4.549.751	4.626.417	5.631.495
в) Приходи од извоз	95.103	107.461	75.135
2.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	15.133	3.604	7.059
а) Приходи од продажба на основни средства	670	3.604	-
б) Останато	14.463	-	7.059
ВКУПНИ ПРИХОДИ	5.465.844	5.524.216	6.459.173

*податоците за 2012 се од неревидираните финансиски извештаи, додека за 2011 и 2010 се од ревидираните финансиски извештаи

- Заклучно со 31.12.2012 година друштвото вработува 544 вработени, со следната квалификациона структура:

Степен на образование	Состојба на 31.12.2012	Состојба на 31.01.2011	Состојба на 31.12.2010
Висока стручна подготовка	63	66	64
Виша стручна подготовка	9	9	9
Средна стручна подготовка	450	456	454
Неквалификувани	22	22	22
Вкупен број на вработени	544	553	549

4. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

- Во продолжение следи приказ на основните финансиски податоци за компанијата АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје

во илјади денари	2012	2011	2010
Вкупни средства	4.760.673	5.098.711	5.188.353
Вкупни обврски	7.453.231	6.903.506	6.296.963
Добивка пред оданочување/загуба	(840.954)	(848.168)	(333.173)
Нето добивка по акција	/	/	/
Коефициент цена/добивка	/	/	/
Коефициент цена/книговодствена вредност на акција	/	/	/
Износ на исплатена дивиденда по акција	0	0	0
Дивиденден принос	0	0	0

*податоците за 2012 се од неревидираните финансиски извештаи, додека за 2011 и 2010 се од ревидираните финансиски извештаи

5. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА

- Барањето за котација се однесува за следните родови на акции: 19.320.176 обични акции со номинална вредност 5,11 EUR и ИСИН број: MKLAVA101018.
- Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје се тргува на Редовниот Пазар на подсегментот Пазар на друштва со посебни обврски за известување.
- Обичните акции им даваат на акционерите:
 - право на глас во собранието на друштвото;
 - право на дивиденда која се исплатува зависно од остварената добивка
- Собранието е највисок орган на управување со Друштвото во кој акционерите ги остваруваат своите права и интереси. Собранието го сочинуваат сите акционери односно од нив менувани застапници. Собранието се свикува и работи по постапка утврдена со одредбите на Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото.
- Собранието го свикува Извршниот член на Одборот на директори. Доколку Извршниот член на Одборот на директори не го свика годишното собрание во рок утврден со закон, собранието без одлагање го свикуваат неизвршните членови на одборот на директори.
- Акционери чиј што заеднички удел во Друштвото изнесува една десетина од основната главнина можат да поднесат барање за свикување собрание до Извршниот член на одборот на директори. Собранието може да донесува одлуки ако на седницата се присутни верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.
- Собранието на Друштвото се свикува со објавување на јавен повик кој се објавува во еден дневен весник, најмалку 21 ден пред денот на одржувањето на собранието. Јавниот повик, покрај другите податоци задолжително го содржи предложениот дневен ред.
- Акционерите чие учество изнесува 1/10 од основната главнина имаат право да предложат вклучување на нови точки во дневниот ред. Барањето за проширување на дневниот ред се доставува писмено во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.
- Правото на акционерот на учество во работата и на глас во Собранието се остваруваат лично или преку именуван застапник. Правото се остварува на начин што една акција дава право на еден глас. Именувањето на застапник се врши со писмено полномошно заверено кај нотар.

- Со работата на Собранието раководи претседавач на Собранието. Претседавачот на Собранието се избира по предлог на застапникот што го поддржуваат претставници чиј што вкупен број на гласови е најмалку 10%, вклучително со гласовите на предлагачот. Изборот се врши со јавно гласање, со мнозинство на гласови од вкупниот број на гласови, присутни во Собранието. Претседавачот на Собранието се избира со мандат до следното собрание на друштвото.
- Собранието може да се одржи ако на седницата се присутни верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.
- Собранието ги донесува одлуките со мнозинство од акциите со право на глас преставени на собранието, ако со Закон или со Статутот не е определено поголемо мнозинство. Начинот на гласање го определува Претседавачот на собранието.
- За работата на Собранието се води записник чија содржина, потпишување, оверување и чување е утврдено со закон. За сите одлуки на Собранието се води евиденција.
- Собранието на Друштвото ги врши следните работи:
 1. измени и дополнувања на Статутот,
 2. зголемување и намалување на основната главнина
 3. промена на правата врзани за одделни родови и видови акции,
 4. именување и разрешување на членови на Одборот на Директори,
 5. одобрување на работата на членовите на Одборот на Директори,
 6. усвојување на годишните сметки и одлучување за употребата на добивката,
 7. именување на ревизори за годишните сметки, како и контролори на управувањето со Друштвото,
 8. преобразба на Друштвото во друго друштво и престанок на Друштвото,
 9. издавање на обврзници,
 10. статусни измени на Друштвото,
 11. одлучување на прашања од областа на управувањето по барање на неизвршните членови на Одборот на Директори и
 12. одлучува во други случаи изрично утврдени со Закон или со овој Статут.
- Добивката на друштвото се утврдува во согласност со закон и со други прописи. Добивката на Друштвото Собранието ја распределува со одлука, по годишната сметка, врз основа на предлогот за распределба од Одборот на директори и тоа на дел за: дивиденда на акционерите; општа резерва; посебна резерва за други издатоци; и пренос во наредната година.

- Висината на дивидендата со Годишната сметка ја утврдува Собранието при што истовремено ги утврдува и роковите за исплата на дивидендата. Собранието може да одлучи дивидендата, наместо да се исплати на акционерите, да се искористи за финансирање на определени програми за развој или за други потреби на друштвото. Неисплатената дивиденда може да се исплати во наредната или друга година, ако така одлучи Собранието на Друштвото.
- Загубата се покрива на начин утврден со закон и со други општи прописи. За покривање на загубата одлучува Собранието врз основа на предлог на Одборот на директори
- Органите на Друштвото се должни да обезбедат редовно навремено, вистинито, целосно и според содржината и обликот достапно информирање на акционерите и работниците и тоа за целокупното работење на Друштвото. Информирањето во Друштвото се врши преку: огласна табла, сопствен весник-билтен и други форми на информирање.
- Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години:

Година	до 04.2013	2012	2011	2010
Последна цена	61	47	83	115
Почетна цена	50	82	110	163
Максимална цена	85	82	155	240
Минимална цена	50	40	83	108
Промена во цена	22%	-42,7%	-24,5%	-29,5%
Вкупен промет	378.340	2.472.657	4.436.480	7.531.190
Вкупна количина	5.461	42.424	38.065	49.465

6. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ

- Управувањето во АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје е организирано според едностепениот систем на управување. Друштвото има одбор на директори составено од 3 (три) члена. Од вкупниот број на членови, 2 (два) се неизвршни и 1 (еден) извршен.
- Членовите на Одборот на Директори ги именува и разрешува Собранието со јавно гласање, со мнозинство на гласови на присутни акционери во собранието. Извршниот член на Одборот на Директори се именува и разрешува од страна на Одборот на директори со мнозинство на гласови од вкупниот број на присутни членови. Во случај на поделба на гласовите, гласот на претседателот на Одборот е одлучувачки. Функцијата на извршен член е неспоива со функцијата неизвршен член во Друштвото. Мандатот на членовите на Одборот на директори е 4 (четири) години. Едно лице може да биде избрано за член на Одборот повеќе пати.
- Со работата на Одборот на Директори раководи Претседател. Претседателот на Одборот се избира од редот на неизвршните членови на Одборот на Директори. Изборот се врши со јавно гласање, со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Одборот на Директори. Членовите на Одборот на Директори се должни да ги вршат своите работи во интерес на Друштвото, акционерите и вработените со внимание на уредни и совесни стопанственици и да ја чуваат деловната тајна. Членовите на Одборот на Директори се одговорни за штетата што ќе му ја нанесат на Друштвото и за тоа одговараат како солидарни должници. Членовите на Одборот на Директори се одговорни за штетата што ќе му ја нанесат со нивното работење врз основа на одлука на Собранието на Друштвото, а за која тие пред нејзиното донесување укажале дека е во спротивност со законот. Одборот на Директори работи на седници. Седниците на Одборот ги свикува претседателот.
- Одлуките на одборот на директори се донесуваат со јавно гласање. За полноважно одлучување на одборот на директори потребно е присуство на најмалку 1/2 од сите негови членови, од кои бројот на присутните неизвршни членови од одборот на директори мора да биде поголем од бројот на присутните извршни членови. Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови ако со Закон или овој Статут не е определено поинаку. Во случај на поделба на гласовите, гласот на претседателот на Одборот на директори е одлучувачки. За работа на одборот на директори се води записник што го потпишува претседателот и записничар.
- Членовите на одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на состанок, организиран со користење на конференциска телефонска врска или со користење на друга аудио и визуелна комуникациска опрема, со тоа што сите лица кои учествуваат на така организираниот состанок можат да се слушаат, да се гледаат и да разговараат еден со

друг. Учеството на ваквите состаноци се смета за присуство и лично учество на лицата кои се вклучени на овој начин. Учеството на состанокот се запишува во записникот на седницата на одборот на директори кој го потпишуваат сите членови што учествувале на состанокот, организиран на начинот од став 1 на овој член.

- Одборот на директори има најшироки овластувања за дејствување во сите околности во име на Друштвото во согласност со Законот, Статутот, и изричители овластувања дадени од Собранието.
- Одборот на директори ги извршува следните работи:
 1. го именува и отповикува извршниот член на одборот на директори,
 2. ги донесува општите акти на акционерското друштво, освен оние што ги донесува Собранието,
 3. ја донесува Програмата за работа и Годишниот план,
 4. одлучува за набавка на основни средства,
 5. го усвојува Годишниот извештај за извршениот попис на средствата,
 6. ги утврдува предлозите на Собранието, по кои Собранието расправа и одлучува,
 7. ги извршува одлуките на Собранието,
 8. врши други работи согласно законот и Статутот.
- Неизвршните членови на одборот на директори сообено ги имаат следниве функции: разгледување на нацртите на годишните пресметки и годишните извештаи за работењето на акционерското друштво, одобрување на извештаите за работа на извршниот член, вршење надзор над работењето на извршниот член, склучување на договори за работа со извршниот член, а вршат и други работи утврдени со Закон, Статутот и општите акти на акционерското друштво.
- Извршниот член на одборот на директори се именува од страна на одборот на директори со мандат од четири години и го носи називот: Главен Извршен Директор. Главниот Извршен Директор го застапува Друштвото во односите со трети лица во земјата и странство, за прашањата на финансиско и материјално работење, и е одговорен за водењето на работите на Друштвото, на начинот и според условите утврдени во Статутот.
- Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со законот и статутот и овластувањата што изрично му се дадени од собранието, управува со друштвото. Одборот на директори има најшироки овластувања во управувањето со друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности во името на друштвото, со исклучок на овластувањата што изрично им се дадени на неизвршните членови на одборот на директори.

- Членови на Одборот на директори

Јуан Педро Јименез Наварро – Извршен член – Главен извршен директор од Април 2011

Деловна адреса: АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје
ул. 16-та Македонска Бригада бр. 18, 1000 Скопје

- Образование
 - Висока техничка школа за Индустриски инженер во Валенсија
- Професионално искуство
 - ArcelorMittal Packaging Florange - Менаџер на УП за црна металургија за завршна обработка, 02.2008 – 02.2011
 - SIDMED, Sagunto - Менаџер на производство, 09.2006 - 02.2008
 - SIDMED, Sagunto - Менаџер, 03.2004 - 08.2006
 - VEGA DO SUL, Brazil – Координатор и одговорен за пуштање во погон, 10.2001 - 03.2004
 - SOLMED - Електро Инженер, 05.1998 - 10.2001
 - SADYT – Одговорен за проектирање, 06.1995 - 05.1998
- Покрај оваа функција, лицет е незвршен член е на Одборот на Директори на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ХРМ) АД Скопје. Поседува акции во ArcelorMittal SA.

Бруно Рене, Паул Рибо – Неизвршен член на Одборот на директори од Април 2012

Деловна адреса: ArcelorMittal Galati
ул. Смрдан. Бр. 1, Галати, Романија

- Образование:
 - Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris -Индустриски Инженер
- Професионално искуство:
 - ArcelorMittal Galati - Главен извршен директор, 07.2012 до денес
 - ArcelorMittal FCE - Главен технички директор, 09.2012 до 07.2012
 - ArcelorMittal Mines - Главен менаџер, 06.2008 до 09.2009
 - Borcelik - Технички директор, 08.2004 до 05.2008
 - Arcelor Sagunto - Главен извршен директор, 01.2001 до 07.2004
 - Usinor Auto, Madrid - Инженер, 10.1997 до 12.2000
 - Usinor Auto, Madrid - одговорен за линија лужилница од 01.1992 до 09.1997
 - Usinor Auto, Madrid - Инженер, 09.1989 до 12.1991
- Покрај оваа функција, ја врши и функцијата Главен извршен Директор во АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје и во ArcelorMittal Galati од Романија. Поседува акции во ArcelorMittal SA согласно планот за акции на глобално ниво

Суројит Кумар Гхосх – Независен и неизвршен член на Одбор на Директори од Декември 2011

Деловна адреса: ArcelorMittal BDE

Ал. Ј Питсудзкиего 92 41-398 Дарова Гоница, Полска

- Образование:
 - Универзитет Колката, Индија – Комерција
 - Професионално искуство:
 - ArcelorMittal BDE - Главен финансиски Директор, 06.2009 до денес
 - ArcelorMittal Poland, Главен финансиски Директор (Источна Европа и Полска), 01.2007 до 05.2009
 - ArcelorMittal Galati, Главен финансиски Директор, 07.2005-12.2006
 - AM Lazaro Cardenas – Контролор, 04.2004-06.2005
 - Покрај оваа функција, лицето е член на одборите на директори на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ХРМ) АД Скопје, на ArcelorMittal Poland S.A., на FCE Services Poland Sp. z.o.o. и на ArcelorMittal Refractories Sp. z.o.o. Лицето било член и на одборот на директори на FCE Poland Sp.z.o.o. и на ZK Zdzieszowice Sp. z.o.o. Поседува акции во ArcelorMittal SA согласно планот за акции на глобално ниво
- Лицата од претходната точка немаат изречени мерки на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определно занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје
 - Лицата немаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот
 - Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите на членовите на Одборот на директори и нивните приватни интереси
 - Лицата Јуан Педро Јименез Наварро и Суројит Кумар Гхосх немаат договори или соработка со акционерите, клиентите и добавувачите врз основа на кои било кое од овие лица било избрано за член на Одборот на директори. Лицето Бруно Рене Паул Рибо е Главен извршен директор на ArcelorMittal Galati, добавувач на АРЦЕЛОРМИТТАЛ (ЦРМ) АД Скопје
 - Нема поврзаност помеѓу овие лица освен вообичаената деловна поврзаност во хиерархијата на компанијата
 - Лицата Јуан Педро Јименез Наварро и Бруно Рене Паул Рибо не биле членови на Одбор на директори, односно Управен или Надзорен одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години. Лицето Суројит Кумар Гхосх бил член на Одборот на директори на ZK Zdzieszowice Sp. z.o.o., против која е поведена стечајна постапка при спојување на истата со ArcelorMittal Poland S.A

7. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ

- Проекција за продажбите и клучните финансиски податоци:

Позиција	мерка	2013	2014	2015	2016	2017
Продажби	КТ	119	124	131	134	138
Продажна цена	€/Т	709	704	699	696	694
Варијабилни т-ци	€/Т	617	612	611	609	608
Разлика	€/Т	92	92	88	87	86
Разлика	М€	11.0	11.4	11.5	11.7	11.9
ЕБИТДА	М€	2.3	2.6	2.7	2.9	3.0
САРЕХ (инвестиции)	М€	(0.3)	(0.7)	(0.7)	(0.6)	(0.3)
FCF (слободен кеш)	М€	13	1.9	2.0	2.3	2.7

8. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- Во Прилог бр.1 се неревидираните финансиски извештаи за 2012 година
- Во Прилог бр.2 се ревидираните финансиските извештаи за 2011 година
- Во Прилог бр.3 се ревидираните финансиски извештаи за 2010 година